



Ревидирани финансиски извештаи

ЕУРОЛИНК Осигурување А.Д., Скопје

31 декември 2014 година

Скопје, април 2015

СОДРЖИНА

Извештај на независниот ревизор	
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	5
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	10
Извештај за паричните текови	14
Извештај за промени во капиталот	17
Белешки кон финансиските извештаи	19

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на акционерите и Надзорниот одбор на ЕУРОЛИНК Осигурување А.Д. Скопје

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЕУРОЛИНК Осигурување А.Д. Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2014 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење


Според нашето мислење, финансиски извештаи, даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на ЕУРОЛИНК Осигурување А.Д. Скопје, заклучно со 31 декември 2014 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.


Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на Надзорниот Одбор на Друштвото на 26 февруари 2015.

Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Друштвото во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2014 година.


Управител
Љубе Ѓорѓиевски


Овластен ревизор
Љубе Ѓорѓиевски

ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Скопје,
20 април 2015

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

На ден 31.12.2014

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	во денари	
			Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	2.1	1.573,428	1.420,498
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		1.573,428	1.420,498
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		719.229.911	610.510.167
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	2.2	-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	2.3	15.401.490	14.941.556
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		15.401.490	14.941.556
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	2.4	703.828.421	595.568.611
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	2.4.1	167.155.010	182.574.786
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		59.373.633	63.037.793
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		107.781.377	119.536.993

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	2.4.2	101.173.411	36.541.725
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		5.170.000	3.396.200
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		96.003.411	33.145.525
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	2.4.3	435.500.000	376.452.100
4.1 Дадени депозити	036		435.500.000	376.452.100
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	2.5	103.597.159	90.651.548
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		46.048.233	38.524.856
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		57.548.926	52.126.692
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051	2.6	-	-
1. Одложени даночни средства	052		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
2. Тековни даночни средства	053		-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	2.7	195.409.604	242.732.186
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055		182.571.104	228.448.753
1. Побарувања од осигуреници	056		182.571.104	228.448.753
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	113.175
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	113.175
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063		12.838.500	14.170.258
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		7.310.178	8.371.738
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		3.786.634	3.434.742
3. Останати побарувања	066		1.741.688	2.363.778
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		24.376.791	21.748.388
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	2.8	10.998.116	7.936.801
1. Опрема	070		10.721.660	7.603.054
2. Останати материјални средства	071		276.456	333.747
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	2.9	13.378.675	13.811.587
1. Парични средства во банка	073		13.195.460	13.258.715
2. Парични средства во благајна	074		182.715	552.872
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		500	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	2.10	91.777.831	59.319.043
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		84.538.853	56.488.872
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		7.238.978	2.830.171
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		1.135.964.724	1.026.381.830
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		67.591.247	41.926.822
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	2.11	401.086.415	363.375.861
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	2.11	195.326.080	195.326.080
1. Запишан капитал од обични акции	087		195.326.080	195.326.080
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091	2.11	618.411	(1.013.275)
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		618.411	(1.013.275)
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		123.055.482	120.217.558
1. Законски резерви	096		123.055.482	120.217.558
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		46.007.574	40.331.725
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		36.078.868	8.513.773
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	2.12	676.420.050	607.363.093
I. Бруто резерви за преносни премии	107		318.292.762	293.099.301
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		336.272.989	300.530.011
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		21.854.299	13.733.781
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		85.612	-
1. Резерви за вработени	115		85.612	-


Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	2.13	5.717.945	1.202.597
1. Одложени даночни обврски	118			
2. Тековни даночни обврски	119		5.717.945	1.202.597
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	2.14	41.538.292	49.781.258
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		611.728	6.606.929
1. Обврски спрема осигуреници	123		563.608	6.181.176
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		48.120	425.753
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		15.618.890	24.327.786
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		15.618.890	24.327.786
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		25.307.674	18.846.543
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		9.874.786	5.594.137
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133		15.432.888	13.252.406
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	2.15	11.116.410	4.659.021
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		1.135.964.724	1.026.381.830
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		67.591.247	41.926.822

Овие финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Надзорен одбор на Друштвото на 26 февруари 2015 година.


Г-ѓа Марија Томеска
Претседател на Управен одбор


Г-ѓа Павлина Велкова
Директор на сектор за сметководство

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

на ден 31.12.2014 година

во денари

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	200		601.628.606	693.711.499
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	3.1	547.788.843	642.164.528
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		697.244.195	783.545.679
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		131.785,265	194.318.113
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		25.193.464	(51.296.872)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		7.523.377	1.640.090
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	3.2	34.985.549	33.317.296
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		30.664.046	29.357.031
4. Позитивни курсни разлики	217		337.598	437.100
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		596.315	71.012
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		596.315	71.012
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		3.387.590	3.452.153
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223а	3.3	10.890.934	7.372.623
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	3.3	5.236.153	6.344.733

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	3.4	2.727.127	4.512.319
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		557.350.292	682.295.332
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	3.5	245.660.361	379.199.116
1. Бруто исплатени штети	228		255.328.150	320.053.994
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		7.460.420	4.262.865
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		32.528.113	17.803.017
5. Промени во бруто резервите за штети	232		35.742.978	80.855.911
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		5.422.234	(355.093)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	3.6	8.120.518	(2.457.235)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		8.120.518	(2.457.235)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		8.120.518	(2.457.235)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	3.7	38.106.458	28.691.097
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		26.509.695	21.613.568
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		11.596.763	7.077.529
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		237.549.753	225.271.658

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	3.8	85.199.437	90.868.363
1.1 Провизија	253		29.092.240	17.904.157
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		60.616.544	55.257.921
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		23.540.634	15.676.533
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(28.049.981)	2.029.752
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	3.8	152.350.316	134.403.295
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		3.651.816	4.529.220
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		50.792.769	49.188.962
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		31.587.451	32.691.589
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		2.957.774	3.117.400
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		11.998.842	11.565.872
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		4.248.702	1.814.101
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		6.507.442	5.169.487
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		91.398.289	75.515.626
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		60.861.896	47.200.950
2.4.2 Материјални трошоци	260б		6.959.116	6.966.569
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		23.577.277	21.348.107
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		329.625	529.605
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		15.750	5.831
3. Негативни курсни разлики	264		313.875	391.598
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	132.176
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	3.9	30.392.449	30.057.489
1. Трошоци за превентива	272		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	273		30.392.449	30.057.489
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	3.10	(4.616.213)	14.716.825
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	3.11	1.807.341	6.286.777
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		44.278.314	11.416.167
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	3.12	8.199.446	2.902.394
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279			
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		36.078.868	8.513.773
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-
XVI. ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА)			1.631.686	159.953
Добивка/(загуба) од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба			1.631.686	177.725
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка			-	(17.772)
ДОБИВКА/(ЗАГУБА) КОЈА ИМ ПРИПАГА НА АКЦИОНЕРИТЕ			37.710.554	8.673.726

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

Извештај за паричните текови

за периодот 01.01.2014 до 31.12.2014 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	во денари	
		Износ	
1	2	Тековна деловна година	Претходна деловна година
3	4		
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	595.654.571	657.868.298
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	764.926.705	829.464.389
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	(140.494.161)	(181.632.360)
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	(28.777.973)	10.036.269
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	517.355.880	587.582.467
1. Исплатени штети. договорени суми на осигурување. учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	253.862.931	316.136.513
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	(32.641.288)	(20.484.009)
3. Премија за соосигурување. реосигурување и ретроцесија	309	-	-
4. Надоместоци и други лични расходи	310	-	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	-	-
6. Платени камати	312	15.750	5.831
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	4.193.020	3.600.861
8. Останати одливи од редовни активности	314	291.925.467	288.323.271
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	78.298.691	70.285.831
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	49.125.520	38.612.341
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	6.000	230.052
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници. придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	18.751.366	8.843.031
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	56.000	98.667
8. Приливи од камати	325	30.312.154	29.440.591
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	127.857.123	102.856.555
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	152.930	457.884
2. Одливи по основ на материјални средства	328	6.252.608	4.629.583
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници. придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	121.451.585	97.769.088
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	78.731.603	64.244.214
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337		
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	644.780.091	696.480.639
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	645.213.003	690.439.022
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	(432.912)	6.041.617
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2014 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	13.811.587	7.769.970
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	13.378.675	13.811.587

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Извештај за промени во капиталот

	Акционерски капитал	Премии на емитиран и акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви	
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви						Вкупно резерви
Состојба на 1 јануари 2013	195.326.080	-	112.663.095	-	-	-	112.663.095	-	(1.191.000)	25.222.799	22.663.389	354.684.363
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2013 година – исправено	195.326.080	-	112.663.095	-	-	-	112.663.095	-	(1.191.000)	25.222.799	22.663.389	354.684.363
Добивка или загуба за 2013 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.513.773	8.513.773
Добивка или загуба за тековната 2013 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.513.773	8.513.773
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	177.725	-	-	-	177.725
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	177.725	-	-	-	177.725
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	7.554.463	-	-	-	7.554.463	-	-	15.108.926	(22.663.389)	-
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	-	-	7.554.463	-	-	-	7.554.463	-	-	15.108.926	(22.663.389)	-
Состојба на 31 декември 2013 година	195.326.080	-	120.217.558	-	-	-	120.217.558	-	(1.013.275)	40.331.725	8.513.773	363.375.861

Извештај за промените во капиталот (продолжува)												
	Акционерск и капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статут- арни резерви	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалори- зациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
					Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2014	195.326.080	-	120.217.558	-	-	-	120.217.558		(1.013.275)	40.331.725	8.513.773	363.375.861
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014 година – исправено	195.326.080	-	120.217.558	-	-	-	120.217.558		(1.013.275)	40.331.725	8.513.773	363.375.861
Добивка или загуба за 2014 година	-	-	-	-	-	-	-	-	1.631.686	-	36.078.868	37.710.554
Добивка или загуба за тековната 2014 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.078.868	36.078.868
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	1.631.686	-	-	1.631.686
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	1.631.686	-	-	1.631.686
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	2.837.924	-	-	-	2.837.924	-	-	5.675.849	(8.513.773)	-
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	-	-	2.837.924	-	-	-	2.837.924	-	-	5.675.849	(8.513.773)	-
Состојба на 31 декември 2014 година	195.326.080	-	123.055.482	-	-	-	123.055.482	-	618.411	46.007.574	36.078.868	401.086.415

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации и обелоденувања

1.1 Општи информации

ЕУРОЛИНК Осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Никола Кљусев бр, 2
1000 Скопје
Република Македонија

Друштвото е 100% во сопственост на GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, Switzerland, странски правен субјект регистриран во Швајцарија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување. Друштвото ги врши своите активности на територија на Република Македонија и со состојба на 31 декември 2014 година вработува 208 лица (2013: 200 лица).

1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување

Основа за подготовка

Во сите материјални аспекти, овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 48/10, 24/11, 166/2012, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14), законските одредби од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 127/11 и 107/2011) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011), каде што беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применуваат од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи МСФИ1), претходно познати како МСС (Меѓународни сметководствени стандарди), беа иницијално објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Исто така, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, (Сл. весник на РМ 67/2010, 44/2011), Агенцијата за супервизија на осигурување има пропишано подзаконски акти и правилници од кои ги издбојуваме следниве:

- Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник на РМ 148/2010, 41/2011.)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Основа за подготовка(продолжува)

- Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл весник на РМ 5/2011, 41/2011, 64/2011, и 180/30 декември 2013);
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување (Сл весник на РМ 64/2011, 127/2014)
- Правилник за формата и содржината на ревизорскиот извештај и минималниот опфат на ревизија на друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник 169 - 2010)
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување (Сл весник на РМ 30/2012)
- детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување;
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност (сл. весник 64 - 2011)
- Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба (сл. весник 67 - 2011)
- Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солветност (сл. весник 5/ 2011, 41/2011)
- Метод за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за изготвување на финансиските извештаи (Службен весник 169/2010, 141/2013);
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (Службен весник 158/2010, 169/2010, 41/2011 и 180/30 декември 2013).

Сметководствената законска регулатива е со важност од 2011 година. Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник, како што е презентирано погоре.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година.

Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени за подготовка на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во македонски денари. Известувачка и функционална валута на Друштвото е македонски денар (МКД). Онаму каде што е неопходно, презентацијата за претходна година е прилагодена согласно промените на тековната година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

1.2.1 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од Друштвото да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги предвид околностите и претставуваат основа за искажување на сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на Раководството кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во Белешка 2.1.

1.2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештај за финансиска состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештај за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	2014 МКД	2013 МКД
1 ЕУР	61,4814	61,5113
1 УСД	50,5604	44,6284
1 ГБП	78,5906	73,5429
1 ЦХФ	51,1152	50,1764

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

1.2.3 Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се однесуваат на набавен софтвер за потребите на Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Последователните издатоци се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати издатоци се признаваат во добивките и загубите како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење од денот кога се расположливи за употреба.

Годишната стапка на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период за софтверот изнесува 25%.

1.2.4 Материјални средства

Признавање и мерење

Материјалните средства се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на материјалните средства имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на материјалните средства се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат на нето основа како "останати приходи" од дејноста во добивките и загубите.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на материјалните средства се признаваат во тековните добивки и загуби како трошоци како што настануваат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Материјални средства (продолжува)

Амортизација

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот корисен век на траење. Средствата земени под наем се амортизираат по пократкиот период од периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средствата, освен доколку е веројатно дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период се како што следи:

Компјутери	25 %
Мебел и опрема	10-25 %

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секој датум на известување.

1.2.5 Оштетување на нефинансиски средства

Сметководствените вредности на нефинансиските средства на Друштвото, се разгледуваат на секој датум на известување со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба кои што во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради оштетување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување признаена во минатите периоди се проценува на секој датум на известување заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради оштетување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради оштетување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради оштетување.

1.2.6 Финансиски инструменти

Класификација на финансиските средства

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Друштвото нема класифицирано финансиски средства во оваа категорија.

Финансиски средства чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2014 година Друштвото ги класифицира државните обврзници и записи како финансиски средства чувани до доспевање.

Кредити и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2014 година Друштвото ги класифицира парите и паричните еквиваленти, побарувањата од осигуреници и останатите побарувања од непосредни работи, орочените депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувањата во заеднички контролирани ентитети како кредити и побарувања.

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Со состојба на 31 декември 2014 година Друштвото ги класифицира вложувањата во акции и удели во инвестициски фондови како финансиски средства расположливи за продажба.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон реосигурители, обврски по основ на осигурување, обврски за финансиски наем и останати обврски.

Истите се евидентирани по нивна објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Финансиски инструменти (продолжува)

Обврските за финансиски наем иницијално се евидентирани по нивната објективна вредност. Последователно обврските за финансиски наем се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава кредитите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната набавна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

Последователно мерење на финансиски средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот на финансиската состојба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Финансиски инструменти (продолжува)

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување, кои се признаваат во добивките и загубите во периодот во кој се јавуваат.

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

1.2.7 Оштетување на финансиските средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство.

Друштвото ги класифицира своите побарувања во соодветни групи по основ на премија за осигурување, побарувања по основ на регрес и останати побарувања во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Група на побарување	Период на доцнење во исплатата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во% од вкупната вредност на поединечното побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	од 121 до 270 дена	51%-70%
Д	од 271-365 дена	71%-90%
Ѓ	подолго од 365 дена	100%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Оштетување на финансиски средства (продолжува)

Друштвото пресметува исправка на вредноста од 100% на оние побарувања од правни лица против кои е покрената стечајна постапка, како и за оние договори за осигурувања (полиси) каде договорениот рок на доспевање е утврден по датумот на истек на договорот.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователниот период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се анулира преку добивки или загуби.

1.2.8 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричниот еквивалент го сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на доспевање пократок од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

1.2.9 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони.

Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платите на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови, Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во тековните добивки и загуби.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Користи за вработените (продолжува)

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

1.2.10 Тековен и одложен даночен расход

Даночниот расход за периодот се состои од тековен и одложен данок. Данокот се признава во билансот на успех, освен во онаа мера во која е во врска со ставки признати во останата сеопфатна добивка или директно во акционерскиот капитал. Во овој случај, данокот исто така се признава во останата сеопфатна добивка и во акционерскиот капитал, соодветно.

Од 1 Јануари 2009 година до 31 Декември 2013, Друштвото не треба да плаќа данок на добивката пред оданочување сè додека таа добивка не е дистрибуирана во форма на дивиденда или други форми на дистрибуција на добивка. 10% данок на добивка се плаќа само на основа на исплатена дивиденда во моментот на плаќање на истата. Дивидендите дистрибуирани од страна на македонските компании на резидентни правни лица не подлежат на данок на добивка кој треба да се плати од страна на Друштвото. Дивиденди дистрибуирани на индивидуи и на странски правни лица не се исклучок од данокот на добивка и се предмет на данок од 10% и обврската за данок на добивка се признава во времето на плаќање на дивидендата.

Исто така данок се плаќа на непризнаените трошоци за годината кога тие се настанати, намален за износот на даночни кредити и други даночни ослободувања. Данок на добивка на непризнаени трошоци се плаќа независно дали е генериран профит или загуба.

Во 2014 година стана ефективен нов даночен режим според кој основата за пресметка на данок на добивка се префрла од моделот на “дистрибуција” на добивката на моделот на добивка пред оданочување. Новиот Закон за данок на добивка е усвоен и стапи на сила на 1 Август 2014 година. Тој се применува од 1 Јануари 2015 година за добивката за 2014.

Тековниот данок на добивка се пресметува врз основа на даночни закони кои се усвоени или материјално усвоени на денот на билансот на состојба во земјите во кои работи Друштвото и неговите и каде генерира добивка подложна на данок. Менаџментот периодично ги оценува позициите од даночните пријави во поглед на ситуации во кои важечката даночна регулатива е предмет на толкување. Воведува предвидувања (резерви) онаму каде што е тоа соодветно врз основа на износите кои се очекува дека ќе се платат на даночните власти.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Одложен данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива применлива од 01 Јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, даночната стапка за нераспределена добивка беше сведена на нула, бидејќи данокот се плаќа само кога добивката се распределува на странски правни лица. Според МСС12.52А и SIC 25, одложените даночни средства и обврски треба да се мерат со нераспределената стапка. Ова резултираше со поврат на одложените даночни средства и сите одложени даночни обврски на 31 Декември година и укинување на сите одложени даночни средства со состојба на 31 Декември 2010 година, доколку ги има. Почнувајќи од 1 јануари 2014 година (во согласност со новиот Закон за ДД усвоен во август 2014 година), одложениот данок на добивка се признава за времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основица на средствата и обврските и нивните пренесени износи во финансиските извештаи.

Меѓутоа, обврските за одложениот данок не се признаваат доколку се јавуваат при првичното признавање на одложениот данок на добивка не се зема предвид ако се јавува од првично признавање на средство или обврска во една трансакција освен кога деловната комбинација во време на трансакцијата не влијае ниту на сметководствената ниту на добивката или загубата за оданочување. Одложениот данок на добивка се утврдува со употреба на даночните стапки (и закони) кои се усвоени или материјално усвоени до датата на билансот на состојба и се очекува да важат кога односното средство од одложен данок на добивка се реализира или се порамнува обврската за одложен данок на добивка.

Одложени даночни средства се признаваат само до нивото до кое е веројатно дека идни даночни добивки ќе бидат расположливи, во однос на кои, привремените разлики ќе може да бидат искористени. Одложените даночни средства и обврски се нетираат кога за тоа има правно применливо право за нетирање на тековни даночни средства во однос на тековни даночни обврски и кога одложените даночни средства и обврски се однесуваат на данок на добивка спрема ист даночен регулатор за истиот даночен ентитет или различни даночни ентитети каде има интенција да се подмират салдата на нето основа.

1.2.11 Наеми

Утврдувањето дали еден договор претставува или содржи наем се базира на суштината на договорот во зависност дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како наемопримач

Финансискиот наем кој на Друштвото суштински му ги пренесуваат ризиците и бенефитите поврзани за сопственост на предметот на наем се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по објективна вредност на возилото/опремата кое е предмет на наем или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Плаќањата за наемот се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на обврските за наемот со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската, Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Наеми (продолжува)

Средства под наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството и периодот на наемот, освен ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на периодот на наемот.

Плаќањата на оперативниот наем се признаваат како трошок во тековните добивки или загуби по праволиниска метода во текот на периодот на наемот.

1.2.12 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиска состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Друштвото не ги утврдува резервациите користејќи дисконтна стапка пред одданочување.

1.2.13 Акционерски капитал, резерви и плаќања за дивиденди

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал.

Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продаваат, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

Друштвото нема реализирано откуп на сопствени акции.

Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони и задолжителни резерви се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на финансиските средства расположливи за продажба, во случај со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

1.2.14 Приходи

Заработени премии од договори за осигурување

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци по основ на премии.

Приходи од вложувања

Приходот од вложувања се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класификувани како финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести представуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување со лизгачка скала и договорена провизија, како и приходи од провизии по основ решавање на услужни штети.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

1.2.15 Расходи

Трошоци за запишани премии

Трошоците за запишани премии се составени од сите директни и индиректни трошоци кои произлегуваат од склучените договори за осигурување како што се провизиите за агенти, брокери и останати дистрибутивни канали како и останати трошоци вклучени во продажбата.

Расходи од закупнини

Плаќањата по основ на закупнини се признаваат како расход во добивките и загубите според пропорционална метода во времетраење на наемо. Примените попусти се признаваат во добивките и загубите како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

Трошоци на финансирање

Трошоците на финансирање се состојат од финансиските трошоци за финансискиот наем и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните средства и обврски во странска валута.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

1.2.16 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку се случи определен неизвесен иден настан (осигуран настан). Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

1.2.17 Договори за осигурување

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на известителниот период, врз основа на моделот *pro rata temporis*. Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот *pro rata temporis* во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот за бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го про-рата методот.

За договорите за осигурување кај кои висината на осигурителното покритие (ризик) се зголемува или намалува линеарно за времетраењето на договорот, резервите за преносни премии може да се пресметуваат посебно за секој поединечен договор по метод поинаков од про-рата методот.

Друштвото во пресметките за резервите за преносна премија го користи единствено про-рата методот за секој поединечен договор за осигурување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Договори за осигурување (продолжува)

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на решени штети кои што произлегуваат од настани покриени со договорите за осигурување, трошоците за резерви на штети и надоместот од реосигурителите по основ учество во решени штети и резерви за настанати и пријавени штети.

Бруто исплатените штети сметководствено се признаваат во моментот на решавање на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Во износот на бруто исплатени штети се вклучени трошоците за извид и проценка при обработката на штетите.

Резервите за настанати пријавени и непријавени штети ги опфаќаат резервите за штети кои што се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои Друштвото е должно да ги подмири, врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, без оглед дали истиот е пријавен до крајот на пресметковниот период. Резервите за нерешените штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот по основ учество во решени штети и учество во резерва за настанати и пријавени штети се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети. Друштвото не предвидува учество на реосигурувачот во резерва за настанати, но непријавени штети и истите не ги искажува како средства во билансите.

Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаното со нив учество на реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни. Сепак, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со корекции на резервирањето износ. Корекциите на резервите за штети настанати во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Средства од реосигурување

Друштвото цедира премија во реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Договори за осигурување (продолжува)

Друштвото за осигурувањата на имот и осигурувањата од одговорност кон трети лица (зелена карта) има обезбедено генерални договори за реосигурување од типот XOL (непропорционални договори за реосигурување од типот вишок на штета). Дополнително, за поголеми клиенти, Друштвото обезбедува договори за реосигурувања за кои целосно се цедира ризикот.

Резерва за преносна премија - дел од реосигурување

Овој вид на резерва се состои од делот од премијата предадена во реосигурување кој се одложува како трошок во следната година, пресметан за секој поодделен договор за реосигурување, користејќи го про-рата методот.

Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при склучувањето на општите договори за осигурување, кои се одложуваат, вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци како на пример трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за стекнување представуваат пропорција од трошоците за запишани премии која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на билансот на состојба.

Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската за резервите за преносни премии се прават за да се утврди дали резервите за преносни премии по договорите за осигурување се доволни за подмирување на обврските во наредниот пресметковен период кои ќе произлезат од очекувани идни штети и очекувани идни трошоци за штети.

Недостатокот се признава во добивките и загубите за тековната година. При пресметката се користи претпоставка за непроменет развој на штети во наредниот пресметковен период.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

1.2.18 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица вклучуваат:

- а) членови на потесно семејство;
- б) членови на орган на управување, надзорен орган или прокурист, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

1.2.19 Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на известување (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

2.1 Сметководствени проценки и претпоставки

При примена на сметководствените политики кон овие финансиски извештаи, Раководството на Друштвото врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средства и обврски кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минато искуство и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните период.

Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување како и обелоденување на факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на нерешени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Во секој случај, отстапувањата во износите на резервите за пријавени но сеуште нерешени штети утврдени како обврска (РБНС), со износите на штетите при нивно решавање, се нивелираат со дополнителни резервации за настанати, но непријавени штети (ИБНР).

Општи договори за осигурување

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за решавање на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно.

Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени проценки и претпоставка (продолжува)

Сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување,
- Различна сложеност на штетите,
- Разлики во тежината на секоја штета,
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постои значајна временска разлика од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на билансот на состојба.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder Method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход за идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување по основ настанати непријавени штети и резерви за повторно отворени штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација),
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување,
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Претпоставки

Клучна претпоставка при проценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз проценките се користи расудување.

Во текот на 2014 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени проценки и претпоставка (продолжува)

Оштетување кај финансиски средства

Оштетувањето на побарувањата се мери врз основа на проценка на ризик од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски, применувајќи ги релевантните одлуки на Раководството. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување на спорните побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање на клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства. Раководството на Друштвото смета дека признаените резервирања соодветствуваат на проценетите потенцијални загуби од оштетувања на побарувањата.

2.2 Управување со ризикот од осигурување

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето со ризикот од осигурување е клучен за работењето на Друштвото. Целта е да се одберат средства чии рокови и износи на доспевање ќе бидат усогласени со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по договорите за осигурување.

Осигурителната активност на Друштвото претставува покривање на штети на лица или правни субјекти – осигуреници на Друштвото, што произлегуваат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и обемот на штетите што произлегуваат од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити на суми на осигурување, процедури за одобрување при прием на ризици во осигурување, ценовни тарифи, процедури за пријава, процена и решавање на штети и централизирано управување со реосигурувањето.

Политика на превземање ризик

Политиката на Друштвото при склучување договори за осигурување е постигнување дисперзија на ризикот, со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на широко портфолио со исти или слични ризици во текот на повеќегодишен период, со што се изедначува резултатот, односно се ублажува променливоста на истиот.

Политиката на Друштвото за склучување на договори за осигурување е презентирана во годишниот план за работа, во кој се утврдени класите за осигурување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да превзема ризици. Сите договори за осигурување се по природа годишни и Друштвото има право да одбие обнова или продолжување на истите, а воедно има право на промена на условите на договорот при негово продолжување.

Политика на реосигурување

Друштвото реосигурува дел од договорите за осигурување со цел контрола на изложеноста кон штетни настани и со цел заштита на изворите на капитал.

Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста на ризикот од осигурување. Иста така, Друштвото обезбедува и факултативно реосигурување за одредени специфични осигурени ризици. Факултативните договори претходно се одобруваат и трошоците по истите се следат на редовна основа.

Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурувачите и периодично ги проверува договорите за реосигурување. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучување на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на Програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со неповрзани реосигурувачи со цел контрола на изложеноста од загуби како резултат на настанување на еден штетен настан.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување (продолжува)

Усогласеност на средствата и обврските

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние кои на Друштвото му служат за покривање на идни обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и можните загуби во однос на оние ризици за кои Друштвото е должно да издвои средства за техничките резерви.

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2014	2013
Средства		
Депозити во банки и парични средства	342.878.675	324.562.687
Обврзници и др ХВ за кои гарантира РМ	167.155.010	182.574.786
Друг вид на вложување (до 10% од резерви на преносна премија)	-	-
ХВ расположиви за продажба	101.173.411	36.541.725
	611.207.096	543.679.198
Обврски (нето технички резерви)		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурители	272.244.530	254.574.445
Резерви за бонуси и попусти	21.854.299	13.733.781
Резерви за штети нето од делот на реосигурители	278.724.063	248.403.319
	572.822.892	516.711.545
Усогласеност на средства и обврски	38.384.204	26.967.653

Средствата кои ги покриваат техничките резерви со пресметани согласно Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Понатаму, износот на пари и парични еквиваленти не смее да надминува 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување (продолжува)

Исто така, согласно регулативата, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25% од средствата кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото. На 31 декември 2013 и 2012 година Друштвото е усогласено со пропишаните барања.

Осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

Карактеристики

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет (инвалидитет) од последици на несреќен случај, повремена неспособност за работа (дневен надомест) и влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување).

Управување со ризикот

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на потенцијалните осигуреници, возраста, полот. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа на осигурување која што е непредвидлива и се случува неочекувано.

Настанот што предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, а нејзиното решавање ќе биде завршено по завршувањето на лекувањето и комплетирање на документацијата. Соодветно, осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) се класифицира како долгорочно поради одложување на временските рокови.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за настанување на осигуран настан. Истиот може да биде од материјална или нематеријална природа. Периодот на решавање на материјалните штети е пократок во однос на периодот на решавање на нематеријалните штети поради самата природа на овој тип на штети.

Најголем дел од договорите за осигурување кај кои што е настаната материјална штета од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што крајниот исход е помалку неизвесен. Кај нематеријалните штети времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на решавање на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието и условите на полисата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување (продолжува)

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик кај нематеријалните штети кои произлегуваат од договорите за осигурување од одговорност е трендот на судовите да одредуваат високо ниво на надомест што значајно варира помеѓу предмети и различни судови.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на неговиот имот.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди).

Ризикот од овие осигурувања е Друштвото да го потцени ризикот кој го осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и карактеристиките на имотот. За осигурувањето на имот на физички лица се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот од штета е над утврдениот износ на самопридржај на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување (продолжува)

Каско осигурување на моторни возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребен пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на штети, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Туристичка помош

Карактеристики

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство, и тоа здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување, дополнително осигурување за ски пакет (со доплата на премија), дополнително осигурување од спортска незгода (со доплата на премија).

Управување со ризикот

Зачестеноста на овие штети директно е поврзано со патувањата на осигурените лица, а бројот на пријавени штети е поголем во летните месеци.

Настанот што предизвикува штета како причина за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно патничкото осигурување се класифицира како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Развој на штети

Run off анализа засебно за резервата за настанати и пријавени штети и резервата за настанати непријавени штети, како и на кумулативна основа, се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2011 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување (продолжува)

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниту една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Овие ризици се управуваат и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – реосигурување на вишок на лимит за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување за поединечни класи на осигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања во должнички хартии од вредност.

Обврските од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти кои во најголем дел се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се некаматносни.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Каматен ризик

На 31 декември 2014 година

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматносни
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства								
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	167.155.010	-	-	-	59.373.633	95.527.796	12.253.581	-
ХВ расположиви за продажба	101.173.411	96.003.411	-	-	-	-	-	5.170.000
Орочени депозити	435.500.000	405.500.000	20.000.000	-	10.000.000	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	15.401.490	15.401.490	-	-	-	-	-	-
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	195.409.604	195.409.604	-	-	-	-	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	13.378.675	13.195.460	-	-	-	-	-	183.215
Средства од реосигурување	103.597.159	-	-	-	-	-	-	103.597.159
Обврски								
Обврски	(41.538.292)	-	-	-	-	-	-	(41.538.292)
	990.077.057	725.509.965	20.000.000	-	69.373.633	95.527.796	12.253.581	67.412.082

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

На 31 декември 2013 година

	Инструменти со фиксна каматна стапка							Некаматносни
	Вкупно	Инструмент и со променлива каматна стапка	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства								
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	182.574.786	-	-	-	63.037.793	72.822.762	46.714.231	-
ХВ расположиви за продажба	36.541.725	33.145.525	-	-	-	-	-	3.396.200
Орочени депозити	376.452.100	313.452.100	-	-	16.000.000	47.000.000	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	14.941.556	14.941.556	-	-	-	-	-	-
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	242.732.186	-	-	-	-	-	-	242.732.186
Парични средства и парични еквиваленти	13.811.587	13.258.715	-	-	-	-	-	552.872
Средства од реосигурување	90.651.548	-	-	-	-	-	-	90.651.548
Обврски								
Обврски	(49.781.258)	-	-	-	-	-	-	(49.781.258)
	907.924.230	374.797.896	-	-	79.037.793	119.822.762	46.714.231	287.551.548

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2014 година, доколку каматните стапки се 200 основни поени повисоки/пониски, а останатите променливи се константни, добивката пред оданочување на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2014 година ќе биде намалена/зголемена за приближно 679.913 денари (2013: 654.210 денари).

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон кредитен ризик е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за неплатени премии е дадена Белешка 2.7.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Хартии од вредност расположливи за продажба и хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност расположливи за продажба и хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници, инвестициски фондови и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Анализа според доспевањето на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на доспевање, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи

31 декември 2014	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	10-15 години	15-20 години	20 и повеќе год.	Вкупно
Вкупно средства	848.611.857	209.295.181	45.232.615	12.253.581	-	-	20.571.490	1.135.964.724
Нематеријални средства	1.573.428	-	-	-	-	-	-	1.573.428
Вложувања	431.877.044	209.295.181	45.232.615	12.253.581	-	-	20.571.490	719.229.911
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	103.597.159	-	-	-	-	-	-	103.597.159
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања	195.409.604	-	-	-	-	-	-	195.409.604
Останати средства	24.376.791	-	-	-	-	-	-	24.376.791
Активни временски разграничувања	91.777.831	-	-	-	-	-	-	91.777.831
Вкупно обврски	817.583.162	-	-	-	-	-	318.381.562	1.135.964.724
Капитал и резерви	82.704.853	-	-	-	-	-	318.381.562	401.086.415
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	676.420.050	-	-	-	-	-	-	676.420.050
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	85.612	-	-	-	-	-	-	85.612
Одложени и тековни даночни обврски	5.717.945	-	-	-	-	-	-	5.717.945
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	41.538,292	-	-	-	-	-	-	41.538.292
Пасивни временски разграничувања	11.116.410	-	-	-	-	-	-	11.116.410
Разлика - неусогласена рочна структура	31.028.695	209.295.181	45.232.615	12.253.581	-	-	(297.810.072)	-

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

31 декември 2013	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	10-15 години	15-20 години	20 и повеќе год.	Вкупно
Вкупно средства	586.509.847	374.819.996	-	46.714.231	-	-	18.337.756	1.026.381.830
Нематеријални средства	20.789	1.399.709	-	-	-	-	-	1.420.498
Вложувања	172.037.893	373.420.287	-	46.714.231	-	-	18.337.756	610.510.167
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	90.651.548	-	-	-	-	-	-	90.651.548
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања	242.732.186	-	-	-	-	-	-	242.732.186
Останати средства	21.748.388	-	-	-	-	-	-	21.748.388
Активни временски разграничувања	59.319.043	-	-	-	-	-	-	59.319.043
Вкупно обврски	710.838.192	-	-	-	-	-	315.543.638	1.026.381.830
Капитал и резерви	47.832.223	-	-	-	-	-	315.543.638	363.375.861
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	607.363.093	-	-	-	-	-	-	607.363.093
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	1.202.597	-	-	-	-	-	-	1.202.597
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	49.781.258	-	-	-	-	-	-	49.781.258
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Пасивни временски разграничувања	4.659.021	-	-	-	-	-	-	4.659.021
Разлика - неусогласена рочна структура	(124.328.345)	374.819.996	-	46.714.231	-	-	(297.205.882)	-

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

31 декември 2014	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Други валути	Вкупно
Вкупно средства	959.824.767	175.703.815	436.142	-	-	1.135.964.724
Нематеријални средства	1.573.428	-	-	-	-	1.573.428
Вложувања	657.088.925	62.140.986	-	-	-	719.229.911
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	103.597.159	-	-	-	103.597.159
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-
Побарувања	194.044.470	1.365.134	-	-	-	195.409.604
Останати средства	15.403.931	8.536.718	436.142	-	-	24.376.791
Активни временски разграничувања	91.714.013	63.818	-	-	-	91.777.831
Вкупно обврски	801.964.170	14.599.945	495.083		318.905.526	1.135.964.724
Капитал и резерви	82.704.853	-	-	-	318.381.562	401.086.415
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	676.420.050	-	-	-	-	676.420.050
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	85.612	-	-	-	-	85.612
Одложени и тековни даночни обврски	5.717.945	-	-	-	-	5.717.945
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	25.919.300	14.599.945	495.083	-	523.964	41.538.292
Пасивни временски разграничувања	11.116.410	-	-	-	-	11.116.410
Разлика - неусогласена валутна структура	157.860.597	161.103.870	(58.941)	-	(318.905.526)	-

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Валутен ризик (продолжува)

31 декември 2013	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Други валути	Вкупно
Вкупно средства	835.117.247	190.781.142	444.554	38.887	-	1.026.381.830
Нематеријални средства	1.420.498	-	-	-	-	1.420.498
Вложувања	518.846.415	91.663.752	-	-	-	610.510.167
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	90.651.548	-	-	-	90.651.548
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-
Побарувања	241.653.967	1.078.219	-	-	-	242.732.186
Останати средства	14.700.064	6.564.883	444.554	38.887	-	21.748.388
Активни временски разграничувања	58.496.303	822.740	-	-	-	59.319.043
Вкупно обврски	805.992.331	209.332.388	11.057.111	-	-	1.026.381.830
Капитал и резерви	168.049.781	195.326.080	-	-	-	363.375.861
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	607.363.093	-	-	-	-	607.363.093
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	1.202.597	-	-	-	-	1.202.597
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	24.717.839	14.006.308	11.057.111	-	-	49.781.258
Пасивни временски разграничувања	4.659.021	-	-	-	-	4.659.021
Разлика - неусогласена валутна структура	29.124.916	(18.551.246)	(10.612.557)	38.887	-	-

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Ризик на ликвидност

Најголем ризик на ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните потреби од расположливи парични средства за истата на обврските за штети од договорите за осигурување.

Друштвото поседува/одржува високо задоволително ниво на средства во секој момент, за исплата на доспеаните обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што допеваат.

Доспеаноста на обврските е прикажана во табелите погоре Анализа според доспевање на финансиските средства и обврски.

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување,
- Пренесена нераспределена добивка,
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки претставуваат одбитни ставки при пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување:

- Сопствени акции кои ги поседува Друштвото за осигурување,
- Долгорочни нематеријални средства,
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Управување со капитал (продолжува)

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување се земаат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти,
- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Гарантен фонд на Друштвото

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето Гарантниот фонд не смее да биде понизок од една третина од потребното ниво на маргина на солвентност на Друштвото. Исто така, гарантниот фонд не смее да биде понизок од Евра 3.000.000 доколку Друштвото врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување. Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година Друштвото е во согласност со овие законски барања.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за Осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат. Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2014 изнесува 107.634.914 денари.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Управување со капитал (продолжува)

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, дефинирано како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и сигурноста обезбедено од цврстата позиција на капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија врз промените на капиталот, Во текот на годината немаше материјално значајни промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2014 година и 31 декември 2013 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2014	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	36.078.868	401.086.415	107.634.914	373%	
Принос од вложувања (+2%)	36.758.781	401.766.328	107.634.914	373%	1%
Принос од вложувања (-2%)	35.398.955	400.406.502	107.634.914	372%	(1%)
5% намалување на настанати штети	48.361.886	413.369.433	107.634.914	384%	11%
5% зголемување на настанати штети	23.795.850	388.803.397	107.634.914	361%	(-11%)
2% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	39.707.719	404.715.266	107.634.914	376%	3%
2% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	32.450.017	397.457.564	107.634.914	369%	(3%)
31 декември 2013					
Тековна позиција на капиталот	8.513.773	363.375.861	129.233.681	281,18%	
/Принос од вложувања (+2%)	9.167.983	364.030.071	129.233.681	281,68%	1%
Принос од вложувања (-2%)	7.859.563	362.721.651	129.233.681	280,67%	(1%)
5% намалување на настанати штети	27.473.729	382.335.817	129.233.681	295,85%	15%
5% зголемување на настанати штети	(10.446.183)	344.415.905	129.233.681	266,51%	(15%)
2% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	11.559.922	366.422.010	129.233.681	283,53%	2%
2% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	5.467.624	360.329.712	129.233.681	278,82%	(2%)

Анализа на сензитивноста (продолжува)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото, Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така што не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли, Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

Објективна вредност**Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност**

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2014 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	5.170.000	96.003.411	-	101.173.411
2013 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	3.396.200	33.145.525	-	36.541.525

Финансиските вложувања расположливи за продажба се состојат од вложувања во акции на друштва котираны на Македонската Берза. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на известување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Објективна вредност (продолжува)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	2014		2013	
	Вкупна сметководствена вредност	Вкупна објективна вредност	Вкупна сметководствена вредност	Вкупна објективна вредност
Средства				
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	167.155.010	167.155.010	182.574.786	182.574.786
Орочени депозити	435.500.000	435.500.000	376.452.100	376.452.100
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	15.401.490	15.401.490	14.941.556	14.941.556
Средства од реосигурување	103.597.159	103.597.159	90.651.548	90.651.548
Побарување од осигуреници останати побарувања од непосредни работи	195.409.604	195.409.604	242.732.186	242.732.186
Парични средства и парични еквиваленти	13.378.675	13.378.675	13.811.587	13.811.587
	930.441.938	930.441.938	921.163.763	921.163.763
Обврски				
Обврски	41.538.292	41.538.292	49.781.258	49.781.258
	41.538.292	41.538.292	49.781.258	49.781.258

Финансиски инструменти по категории

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Расположливи за продажба	Вкупно
31 декември 2014				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	101.173.411	101.173.411
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	-	167.155.010	-	167.155.010
Орочени депозити	435.500.000	-	-	435.500.000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	15.401.490	-	-	15.401.490
Средства од реосигурување	103.597.159	-	-	103.597.159
Побарувања од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	195.409.604	-	-	195.409.604
Парични средства и еквиваленти	13.378.675	-	-	13.378.675
	763.286.928	167.155.010	101.173.411	1.031.615.349
Објективна вредност (продолжува)				
Обврски според Извештајот за финансиска состојба		Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски		-	41.538.292	41.538.292
		-	41.538.292	41.538.292

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризик (продолжува)

Објективна вредност (продолжува)

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Расположиви за продажба	Вкупно
31 декември 2013				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	36.541.725	36.541.725
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	-	182.574.786	-	182.574.786
Орочени депозити	376.452.100	-	-	376.452.100
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	14.941.556	-	-	14.941.556
Средства од реосигурување	90.651.548	-	-	90.651.548
Побарувања од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	242.732.186	-	-	242.732.186
Парични средства и еквиваленти	13.811.587	-	-	13.811.587
	738.588.977	182.574.786	36.541.725	957.705.488
Обврски според Извештајот за финансиска состојба				
		Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски		-	49.781.258	49.781.258
		-	49.781.258	49.781.258

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
 (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба)

2.1 Нематеријални средства

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2013	14.646.671	14.646.671
На 31 декември 2013	15.399.942	15.399.942
На 1 јануари 2014	15.399.942	15.399.942
Зголемување	613.452	613.452
На 31 декември 2014	16.013.394	16.013.394
Исправка		
На 1 јануари 2013	13.521.560	13.521.560
Амортизација за годината	457.884	457.884
На 31 декември 2013	13.979.444	13.979.444
На 1 јануари 2014	13.979.444	13.979.444
Амортизација за годината	460.522	460.522
На 31 декември 2014	14.439.966	14.439.966
Нето евидентирана вредност		
На 31 декември 2013	1.420.498	1.420.498
На 31 декември 2014	1.573.428	1.573.428

2.2 Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

На 31 декември 2014 година, Друштвото нема евидентирано вложувања во земјиште, градежни објекти и останати материјални средства.

2.3 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2014 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 15.401.490 денари (2013: 14.941.556 денари) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги представува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети представуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
 (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.4 Останати финансиски вложувања

	2014	2013
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (нето вредност)	167.155.010	182.574.786
Финансиски вложувања расположливи за продажба-акции	5.170.000	3.396.200
Финансиски вложувања расположливи за продажба - инвестициски фондови	96.003.411	33.145.525
Депозити, заеми и останати пласмани	435.500.000	376.452.100
	703.828.421	595.568.611

2.5 Должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување

	2014	2013
Државни обврзници	146.416.240	135.510.195
Акумулирана амортизација	(10.864.254)	(14.193.275)
Државни записи	32.000.000	62.000.000
Дисконт	(396.976)	(742.134)
	167.155.010	182.574.786
Државни обврзници со рок на достасување до една година	27.770.609	1.779.927
Државни записи	32.000.000	62.000.000
Дисконт	(396.976)	(742.134)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	59.373.633	63.037.793
Државни обврзници со рок на достасување над една година	118.322.706	133.659.566
Акумулирана амортизација	(10.541.329)	(14.122.573)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	107.781.377	119.536.993

2.4.1 Акции, удели и останати сопственички инструменти

	2014	2013
Сопственички хартии од вредност	5.170.000	3.396.200
	5.170.000	3.396.200
Котирани	5.170.000	3.396.200
	5.170.000	3.396.200

Акции, удели во инвестициски фондови

	2014		
	2013		
Удели во инвестициски фондови	96.003.411	33.145.525	-
	96.003.411	33.145.525	-
Некотирани	96.003.411	33.145.525	-
	96.003.411	33.145.525	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
 (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Акции, удели и останати сопственички инструменти (продолжува)

Промени во објективната вредност на вложувањата

На 31 декември 2014 година Друштвото изврши повторна проценка на евидентираните вредности на своите вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба, по пат на нивна споредба со цените на котација на Македонската Берза на хартии од вредност на датумот на известување.

Врз основа на спроведената проценка во рамки на финансиските вложувања од акции и во инвестициски фондови, Друштвото изврши корекција (зголемување) на евидентираната вредност на вложувањата до нивната објективна вредност, за износ од 1.631.686 денари (2013: зголемување од 177.725 денари) кој е признаен во рамките на ревалоризационите резерви кои претставуваат дел од капиталот на Друштвото.

2.4.2 Депозити, заеми и останати пласмани

	2014	2013
Орочени депозити во домашни банки (краткорочни)	276.500.000	109.000.100
Орочени депозити во домашни банки (долгорочни)	159.000.000	267.452.000
	435.500.000	376.452.100

Краткорочните орочени средства доспеваат во рок не подолг од 12 месеци од датумот на известување и носат камата по стапка од 3,25% до 6,60% на годишно ниво.

Долгорочните орочени средства доспеваат во рок подолг од 12 месеци од датумот на известување и носат камата по стапка од 3,30% до 5,30% на годишно ниво.

2.6 Дел за соосигурување и реосигурување во бруто технички резерви

	2014	2013
Бруто резерви за преносна премија		
Состојба на 1 јануари	38.524.856	36.884.766
Движење во тековна година	7.523.377	1.640.090
Состојба на 31 декември	46.048.233	38.524.856
Бруто резерви за штети		
Состојба на 1 јануари	52.126.692	52.481.785
Движење во тековна година	5.422.234	(355.093)
Состојба на 31 декември	57.548.926	52.126.692
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	103.597.159	90.651.548

2.7 Одложени и тековни даночни средства

	2013	2012
Побарувања за повеќе платен персонален данок	-	-
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	-
	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
 (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.8 Побарувања

Побарувањата во долната табела се прикажани во бруто износ намалени за исправката на вредноста на побарувањата од договори за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и измените и дополнувањата, донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

	2014	2013
Побарувања од осигуреници	287.289.546	340.936.113
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(104.718.442)	(112.487.360)
	182.571.104	228.448.753
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	-	113.175
	-	113.175
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	22.393.128	23.343.142
Исправка на вредност на останати побарувања од непосредни работи на осигурување	(15.082.950)	(14.971.404)
	7.310.178	8.371.738
Побарувања за финансиски вложувања	3.786.634	3.434.742
Останати побарувања	1.868.552	2.490.642
Исправка на вредност на останати побарувања	(126.864)	(126.864)
	5.528.322	5.798.520
	195.409.604	242.732.186

Анализата на старосната структура на останати побарувања од непосредни работи на осигурување и останати побарувања со состојба на 31 декември 2014 година е како што следи:

	2014				2013	
	Побарувања	Состојба на исправка на вредност	Сегашна вредност на побарување	Побарувања	Состојба на исправка на вредност	Сегашна вредност на побарување
до 30 дена	16.802.381	7.811	16.794.570	37.118.536	-	37.118.536
31-60 дена	13.986.495	1.417.274	12.569.221	29.156.645	(2.915.664)	26.240.981
61-120 дена	13.905.771	4.340.154	9.565.617	19.877.912	(6.162.153)	13.715.759
121-270 дена	17.342.976	9.097.373	8.245.603	22.428.019	(11.438.290)	10.989.729
271 - 365 дена	6.972.202	5.151.373	1.820.829	7.653.376	(5.433.897)	2.219.479
над 365 дена	84.704.457	84.704.457	-	86.537.356	(86.537.356)	-
Доспеани побарувања	153.714.282	104.718.442	48.995.840	202.771.844	(112.487.360)	90.284.484
Недоспеани побарувања	133.575.265	-	133.575.265	138.164.269	-	138.164.269
	287.289.547	(104.718.442)	182.571.105	340.936.113	(112.487.360)	228.448.753

На 31 декември 2014 година, Друштвото изврши проценка и на наплатливоста на салдото на побарувања од осигуреници, врз чија основа изврши отпис поради ненаплатливост на истите на товар на тековните расходи во износ од 3.162.964 денари (2013: 5.148.985 денари) (Белешка 3.10).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
 (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.9 Материјални средства кои служат за вршење на дејноста

На 31 декември 2014 година

	Компјутери	Мебел и канцелариска опрема	Дела на ликовна уметност	Инвестиции во туѓ имот	Вкупно
На 1 јануари 2014 година нето од акумулирана амортизација	2.960.259	4.642.795	171.738	162.009	7.936.801
Набавки	797.661	5.454.949	-	-	6.252.610
Продажба	-	-	-	-	-
Трошок за амортизација	(1.144.776)	(1.989.228)	-	(57.291)	(3.191.295)
На 31 декември 2014 година нето од акумулирана амортизација	2.613.144	8.108.516	171.738	104.718	10.998.116

На 1 јануари 2014

Набавна вредност	20.304.073	22.258.903	171.738	286.455	43.021.169
Акумулирана амортизација	(17.343.814)	(17.616.108)	-	(124.446)	(35.084.368)
Нето сметководствена вредност	2.960.259	4.642.795	171.738	162.009	7.936.801

На 31 декември 2014 година

Набавна вредност	21.101.734	27.713.852	171.738	286.455	49.273.779
Акумулирана амортизација	(18.488.590)	(19.605.336)	-	(181.737)	(38.275.663)
Нето сметководствена вредност	2.613.144	8.108.516	171.738	104.718	10.998.116

На 31 декември 2013 година

	Компјутери	Мебел и канцелариска опрема	Дела на ликовна уметност	Инвестиции во туѓ имот	Вкупно
На 1 јануари 2013 година нето од акумулирана амортизација	1.311.606	6.224.866	171.738	219.299	7.927.509
Набавки	2.889.110	1.740.473	-	-	4.629.583
Отпис	-	(1.130.206)	-	-	(1.130.206)
Продажба	-	581.250	-	-	581.250
Трошок за амортизација	(1.240.457)	(2.773.588)	-	(57.291)	(4.071.336)
На 31 декември 2013 година нето од акумулирана амортизација	2.960.259	4.642.795	171.738	162.008	7.936.800

На 1 јануари 2013

Набавна вредност	18.167.690	22.841.470	171.738	286.455	41.467.353
Акумулирана амортизација	(16.856.084)	(16.616.604)	-	(67.156)	(33.539.844)
Нето сметководствена вредност	1.311.606	6.224.866	171.738	219.299	7.927.509

На 31 декември 2013 година

Набавна вредност	20.304.073	22.258.903	171.738	286.455	43.021.169
Акумулирана амортизација	(17.343.814)	(17.616.108)	-	(124.446)	(35.084.368)
Нето сметководствена вредност	2.960.259	4.642.795	171.738	162.009	7.936.801

Залог врз опрема

На 31 декември 2014 и 2013 година Друштвото нема дадена опрема под залог.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
 (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.10 Парични средства и останати парични еквиваленти

	2014	2013
Парични средства во банка	13.195.460	13.258.715
Благајна	182.715	552.872
Останати парични средства	500	-
	13.378.675	13.811.587

2.11 Активни временски разграничувања

Со состојба на 31 декември 2014 година, активните временски разграничувања во износ од 91.777.831 денари се состојат од одложени трошоци за стекнување во износ од 84.538.853 денари и останати пресметани приходи во износ од 7.238.978 денари (2013: 59.319.043 денари од кои 56.488.872 денари за одложени трошоци за стекнување и 2.830.171 денари за останати пресметани приходи).

Одложени трошоци за стекнување

	2014	2013
Одложени трошоци за премија – стекнување (состојба)	70.346.986	49.497.335
Одложени трошоци за премија – брокери (состојба)	14.191.867	6.991.537
Состојба на 31 декември	84.538.853	56.488.872

Останати пресметани приходи и одложени трошоци

	2014	2013
Пресметани приходи за провизија од реосигурување	649.664	822.740
Останати пресметани приходи	6.589.314	2.007.431
	7.238.978	2.830.171

2.12 Капитал и резерви

На 31 декември 2014 година акционерски капитал се состои од 3.200 (2013: 3.200) обични акции со номинална вредност од Евра 1.000 по акција, односно 195.326.080 денари (2013: 195.326.080 денари). Имателот на обични акции има право на дивиденда кога ќе биде објавена.

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година акционерската структура на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, Switzerland	100%
	100%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба)
(продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал и резерви (продолжува)

Законски резерви

Резерва на сигурност

Според законската регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерва на сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Со состојба 31 декември 2014 година вкупните законски резерви изнесуваат 123.055.482 денари (2013: 120.217.558 денари).

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување. Со состојба на 31 декември 2014 ревалоризационата резерва на Друштвото изнесува 618.411 денари (2013: минус 1.013.275 денари).

Нераспределена нето добивка

Во текот на 2014 година, Друштвото нема исплатено дивиденда.

Со состојба на 31 декември 2014 година, Друштвото има нераспределена нето добивка од 46.007.574 денари (2013: 40.331.725 денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.13 Бруто технички резерви

Со состојба на 31 декември 2014 година, бруто технички резерви на Друштвото се состојат од следниве видови на резерви: бруто резерви за преносни премии, резерви за штети и резерви за бонуси и попусти.

	2014		2013	
	Бруто	Реосигурување	Бруто	Реосигурување
Состојба на 1 јануари	607.363.093	(90.651.548)	580.261.289	(89.366.551)
Движење на бруто резерви за штети	35.742.978	(5.422.234)	80.855.911	355.093
Движење на преносна премија	25.193.461	(7.523.377)	(51.296.872)	(1.640.090)
Резерви за бонуси и попусти	8.120.518	-	(2.457.235)	-
Сосотојба на 31 декември	676.420.050	(103.597.159)	607.363.093	(90.651.548)

Резерви за штети и за бонуси и попусти	2014			2013		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	314.263.792	(52.126.692)	262.137.100	235.865.116	(52.481.785)	183.383.331
Движење на резерви за настанати, пријавени штети	2.763.804	4.733.037	7.496.841	35.533.527	2.389.287	37.922.814
Движење на резерви на директни трошоци	(446.668)	-	(446.668)	71.733	-	71.733
Движење на резерви на индиректни трошоци	210.695	-	210.695	729.248	-	729.248
Движење на резерви за настанати, но непријавени штети	33.215.147	(10.155.271)	23.059.876	44.521.403	(2.034.194)	42.487.209
Резерви за бонуси и попусти	8.120.518	-	8.120.518	(2.457.235)	-	(2.457.235)
Состојба на 31 декември	358.127.288	(57.548.926)	300.578.362	314.263.792	(52.126.692)	262.137.100

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

	2014			2013		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Преносна премија						
Состојба на 1 јануари	293.099.301	(38.524.856)	254.574.445	344.396.173	(36.884.766)	307.511.407
Полисирана премија во тековна година	697.244.195	(131.785.265)	565.458.930	783.545.679	(194.318.113)	589.227.566
Трошоци за бонуси и попусти	(38.106.458)	-	(38.106.458)	(28.691.097)	-	(28.691.097)
Заработената премија во тековната година	(633.944.276)	124.261.888	(509.682.388)	(806.151.454)	192.678.023	(613.473.431)
Сосотојба на 31 декември	318.292.762	(46.048.233)	272.244.529	293.099.301	(38.524.856)	254.574.445

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Движење во преносната премија и резервите за штети и бонуси и попусти во 2014 година:

	Осигурување од незгода	Здравствено осигурување	Осигурување на моторни возила	Осигурување на воздухоплови	Осиг. на пловни објекти	Осигурување на стока во превоз	Осигурување на имот од пожар	Други осигурувања на имот	Одговорност кон трети лица	Одгов. воздухоплови	Одгов. пловни објекти	Општа одговорност	Осигурување на туристичка помош	Вкупно
Резервирања за преносна премија	34.131.070	1.372.750	40.631.136	2.634.928	103.458	239.409	35.029.581	27.885.200	143.547.677	657.585	108.683	23.621.334	8.329.951	318.292.762
Преносна премија за реосигурителот	(236.875)	(1.372.750)	-	(2.661.782)	-	-	(15.799.013)	(10.554.000)	-	(662.652)	-	(14.761.161)	-	(46.048.233)
Нето преносна премија (намалена за прен премија за реосигурителот)	33.894.195	-	40.631.136	(26.854)	103.458	239.409	19.230.568	17.331.200	143.547.677	(5.067)	108.683	8.860.173	8.329.951	272.244.529
Резерви за штети	52.678.700	-	21.846.455	-	613.710	104.581	12.878.337	8.512.163	190.582.665	-	-	45.093.035	3.963.343	336.272.989
Резерви за бонуси и попусти	21.854.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.854.299
Промена во резерви за штети - IBNR, дел за реосигурување	(3.094.432)	-	-	-	-	-	(9.095.033)	-	-	-	-	-	-	(12.189.465)
Промена во резерви за штети - RBNS	(1.108.516)	-	-	-	-	-	(373.636)	-	(2.171.497)	-	-	(41.705.812)	-	(45.359.461)
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	70.330.051	-	21.846.455	-	613.710	104.581	3.409.668	8.512.163	188.411.168	-	-	3.387.223	3.963.343	300.578.362
	104.224.246	-	62.477.591	(26.854)	717.168	343.990	22.640.236	25.843.363	331.958.845	(5.067)	108.683	12.247.396	12.293.294	572.822.891

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Движење во преносната премија и резервите за штети и бонуси и попусти во 2013 година:

	Осигурување од незгода	Осигурување на моторни возила	Осигурување на воздухоплови	Осигурување на пловни објекти	Осигурување на стока во превоз	Осигурување на имот од пожар	Други осигурувања на имот	Одговорност кон трети лица	Одговорност воздухоплови	Одговорност пловни објекти	Општа одговорност	Осигурување на туристичка помош	Вкупно
Резервирања за преносна премија	27.833.055	40.738.011	1.986.314	100.579	794.966	32.964.279	30.376.251	135.357.168	531.392	129.488	14.800.876	7.486.921	293.099.300
Преносна премија за реосигурителот	(232.047)	-	(1.881.358)	-	(377.553)	(16.166.096)	(13.146.982)	-	(499.614)	-	(6.221.206)	-	(38.524.856)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	27.601.008	40.738.011	104.956	100.579	417.413	16.798.183	17.229.269	135.357.168	31.778	129.488	8.579.670	7.486.921	254.574.444
Резерви за штети	45.145.575	25.587.304	-	-	41.294	9.556.300	16.632.803	156.009.542	-	-	44.834.302	2.722.891	300.530.011
Резерви за бонуси и попусти	13.733.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.733.781
Промена во резерви за штети - IBNR, дел за реосигурување	(2.034.194)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.034.194)
Промена во резерви за штети – RBNS	(673.310)	-	-	-	-	(4.945.000)	(400.000)	(2.171.497)	-	-	(41.902.691)	-	(50.092.498)
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	56.171.852	25.587.304	-	-	41.294	4.611.300	16.232.803	153.838.045	-	-	2.931.611	2.722.891	262.137.100
	83.772.860	66.325.315	104.956	100.579	458.707	21.409.483	33.462.072	289.195.213	31.778	129.488	11.511.281	10.209.812	516.711.544

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

2.14 Одложени и тековни даночни обврски

	2014	2013
Одложени даночни обврски	-	-
Тековни даночни обврски	5.717.945	1.202.597
	5.717.945	1.202.597

2.15 Обврски

	2014	2013
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	15.618.890	24.327.786
Обврски спрема соосигуреници	563.608	6.181.176
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	9.874.786	5.594.137
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	48.120	425.753
Останати обврски	15.432.888	13.252.406
	41.538.292	49.781.258

2.16 Пасивни временски разграничувања

	2014	2013
Однапред пресметани трошоци за реосигурување	7.658.524	1.920.911
Однапред пресметани трошоци за брокери	290.787	155.411
Останати однапред пресметани трошоци	3.167.099	2.582.699
	11.116.410	4.659.021

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3. Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

3.1 Заработена премија

Реализирани премии со состојба на 31 декември 2014 година

	Бруто полисирана премија за осигурување	Промена во бруто резерви за преносна премија	Бруто полисирана премија предадена на реосигури- телите	Промена во бруто резерва за преносна премија - дел за реосигур.	Бруто полисира на премија предаде на во соосигу.	Нето приходи од премија од осигурување
Осигурување од незгода	97.926.704	(6.298.015)	(7.851.913)	236.878	-	84.013.654
Здравствено осигурување	2.090.736	(1.372.750)	(2.090.736)	1.372.750	-	-
Осигурување на моторни возила	79.986.624	106.874	-	14.379.356	-	94.472.854
Осигурување на воздухоплови	11.288.024	(648.615)	(11.360.626)	1.833.264	-	1.112.047
Осигурување на пловни објекти	216.860	(2.879)	-	-	-	213.981
Осигурување на стока во превоз	2.385.738	555.556	(215.448)	14.761.171	-	17.487.017
Осигурување на имот од пожар	81.227.380	(2.065.303)	(48.603.905)	(232.050)	-	30.326.122
Други осигурувања на имот	51.422.049	2.491.050	(13.019.510)	780.424	-	41.674.013
Одговорност на трети лица	291.018.340	(8.190.507)	(10.637.887)	(377.553)	-	271.812.393
Одговорност воздухоплови	2.409.078	(126.194)	(2.422.761)	(14.746.439)	-	(14.886.316)
Одговорност пловни објекти	210.650	20.804	-	(4.426.246)	-	(4.194.792)
Општа одговорност	50.988.288	(8.820.454)	(35.582.479)	163.038	-	6.748.393
Осигурување на кредити	-	-	-	(6.221.216)	-	(6.221.216)
Осигурување на туристичка помош	26.073.724	(843.031)	-	-	-	25.230.693
Вкупно	697.244.195	(25.193.464)	(131.785.265)	7.523.377		547.788.843

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Заработена премија (продолжува)

Реализирани премии со состојба на 31 декември 2013 година

	Бруто полисирана премија за осигурување	Промена во бруто резерви за преносна премија	Бруто полисирана премија предадена на реосигурите- лите	Промена во бруто резерва за преносна премија - дел за реосигурув.	Бруто полисирана премија предадена во соосигурува ње	Нето приходи од премија од осигурув.
Осигурување од незгода	82.041.962	1.916.953	(7.258.969)	(80.649)	-	76.619.297
Осигурување на моторни возила	83.024.396	10.823.756	-	911.616	-	94.759.768
Осигурување на воздухоплови	6.665.384	(977.374)	(6.393.088)	-	-	(705.078)
Осигурување на пловни објекти	204.575	(12.606)	-	-	-	191.969
Осигурување на стока во превоз	4.048.721	(689.278)	(636.732)	-	-	2.722.711
Осигурување на имот од пожар	120.239.248	5.022.961	(84.203.796)	377.553	-	41.435.966
Други осигурувања на имот	152.129.046	37.735.336	(57.345.457)	(15.026.107)	-	117.492.818
Одговорност на трети лица	270.693.952	(3.100.747)	(10.158.106)	16.826.809	-	274.261.908
Одговорност воздухоплови	1.606.470	(110.402)	(1.516.097)	79.459	-	59.430
Одговорност пловни објекти	241.023	8.004	-	-	-	249.027
Општа одговорност	39.285.610	2.054.318	(26.805.868)	(1.448.591)	-	13.085.469
Осигурување на кредити	-	-	-	-	-	-
Осигурување на туристичка помош	23.365.292	(1.374.049)	-	-	-	21.991.243
Вкупно	783.545.679	51.296.872	(194.318.113)	1.640.090	-	642.164.528

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3.2 Приходи од вложувања

	2014	2013
Приходи од вложувања		
Приходи од камати од државни обврзници	5.994.992	7.020.061
Приходи од камати од орочени депозити во банки	23.943.426	21.589.384
Приходи од камати од тековни сметки во банки	2.144	3.608
Приходи од камати по дадени заеми	-	3.255
Приходи од камати од ГФ	723.484	740.723
	30.664.046	29.357.031
Позитивни курсни разлики		
Позитивни курсни разлики	337.598	437.100
	337.598	437.100
Останати приходи од вложувања		
Приходи од камати од државни записи	3.331.590	3.353.486
Приходи од дивиденди	56.000	98.667
	3.387.590	3.452.153
Реализирани добивки од продажба на вложувања (инвестициски фондови)	596.315	71.012
	34.985.549	33.317.296

3.3 Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување

	2014	2013
Провизии од реосигурување	10.890.934	7.372.623
Приходи од ГФ од реализирани регресни побарувања	332.100	378.225
Приходи од друштва за обработка на штети - услужни штети	3.222.892	3.455.294
Надомес на ГФ за обработка на штети	1.199.951	915.147
Останато	481.210	1.596.067
Нето приходи од надомести и провизии	16.127.087	13.717.356

3.4 Останати приходи

	2014	2013
Приходи од камати и судски трошоци од наплатени побарувања по судски пат	1.641.777	230.052
Приходи од продажба на материјални средства	6.000	1.637.835
Останати приходи	1.079.350	2.644.432
	2.727.127	4.512.319

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3.5 Настанати штети

	Бруто		Реосигурување		Нето 2013
	2014	2013	2014	2013	
Настанати, исплатени штети во тековната година	255.328.150	320.053.994	32.528.113	(17.803.017)	302.250.977
Промени во резервите за настанати, пријавени штети	2.527.831	36.334.508	5.422.234	355.093	36.689.601
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	33.215.147	44.521.403	-	-	44.521.403
Приходи од регресни побарувања	(7.460.420)	(4.262.865)	-	-	(4.262.865)
Настанати штети (нето трошоци за штети)	283.610.708	396.647.040	37.950.347	(17.447.924)	379.199.116

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2014 година

	Вкупно исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурит. во исплатени штети	Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети	Приход од бруто реализ. регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	59.872.185	7.533.125	(3.221.494)	(1.495.444)	-	62.688.372
Осигурување на моторни возила	38.080.413	(3.740.849)	-	-	(761.243)	33.578.321
Осигурување на воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Осигурување на пловни објекти	-	613.710	-	-	-	613.710
Осигурување на стока во превоз	42.091	63.287	-	-	-	105.378
Осигурување на имот од пожар	40.036.394	3.322.037	(28.747.619)	(4.523.669)	-	10.087.143
Други осигурувања на имот	16.557.954	(8.120.640)	(359.000)	400.000	-	8.478.314
Одговорност на трети лица	91.094.966	34.573.123	-	-	(6.699.177)	118.968.912
Одговорност воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Одговорност пловни објекти	-	-	-	-	-	-
Општа одговорност	1.319.127	258.733	(200.000)	196.879	-	1.574.739
Осигурување на кредити	-	-	-	-	-	-
Осигурување на туристичка помош	8.325.020	1.240.452	-	-	-	9.565.472
Вкупно	255.328.150	35.742.978	(32.528.113)	(5.422.234)	(7.460.420)	245.660.361

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Настанати штети (продолжува)

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2013 година

	Вкупно исплатени штети	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во исплатени штети	Учество на реосигурителите во промените во резервите за штети	Приход од бруто реализирани регресни пбарувања	Нето
Осигурување од незгода	72.138.264	7.884.575	(6.417.468)	(1.929.375)	-	71.675.996
Осигурување на моторни возила	53.730.088	6.696.052	-	-	(2.897.595)	57.528.545
Осигурување на воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Осигурување на пловни објекти	-	-	-	-	-	-
Осигурување на стока во превоз	258.316	34.678	-	-	-	292.994
Осигурување на имот од пожар	23.970.644	(1.594.795)	(10.804.713)	2.247.598	-	13.818.734
Др. осигурувања на имот	46.062.833	(1.676.137)	(580.836)	286.870	-	44.092.730
Одговорност на трети лица	115.389.193	68.576.707	-	-	(1.365.270)	182.600.630
Одговорност воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Одговорност пловни објекти	-	-	-	-	-	-
Општа одговорност	2.057.244	1.647.774	-	(250.000)	-	3.455.018
Осигурување на кредити	-	-	-	-	-	-
Осигурување на туристичка помош	6.447.412	(712.943)	-	-	-	5.734.469
Вкупно	320.053.994	80.855.911	(17.803.017)	355.093	(4.262.865)	379.199.116

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3.6 Промена во останати технички резерви, нето од реосигурување

	2014	2013
Промена во останати бруто технички резерви	8.120.518	(2.457.235)
	8.120.518	(2.457.235)

3.7 Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

Во текот на 2014 година вкупните трошоци за бонуси и попусти изнесуваат 38.106.458 денари од кои 26.509.695 денари се трошоци за бонуси и 11.596.763 денари се трошоци за попусти (2013: 28.691.097 денари од кои трошоците за бонуси изнесуваат 21.613.568 денари и трошоци за попусти 7.077.529 денари).

3.8 Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

Трошоци за стекнување

	2014	2013
Плати за вработени – продажба	60.616.544	55.257.921
Провизија	29.092.240	17.904.157
Реклама	15.219.228	8.565.256
Печатени полиси	4.140.149	3.708.523
Надворешна репрезентација	4.181.257	3.402.754
Промена во одложени трошоци за стекнување	(28.049.981)	2.029.752
	85.199.437	90.868.363

Во продолжение е прикажана промената во одложените трошоци за стекнување за годините кои што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година:

	2014	2013
Одложени трошоци за премија – аквизиција (движење)	20.849.650	(2.652.581)
Одложени трошоци за премија – брокери (движење)	7.200.331	622.829
Движење на одложените трошоци за полисирана премија	28.049.981	(2.029.752)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Нето трошоци за спроведување на осигурувањето (продолжува)

Административни трошоци

	2014	2013
Трошоци за вработените	50.792.769	49.188.962
- плати администрација	46.544.067	47.374.861
- останати трошоци за вработени	4.248.702	1.814.101
Закупнина	25.588.513	22.302.968
Трошоци на УО	13.933.981	11.817.458
Телефонски трошоци	6.698.972	5.888.384
Спонзорства и репрезентација	14.983.054	6.532.632
Амортизација на материјални средства	3.651.816	4.529.220
Трошоци за услуги од физички лица	6.507.442	5.169.487
Надомест за користење на сопствено возило	4.319.894	4.649.230
Комунални услуги	4.209.391	4.140.288
Трошоци за обезбедување	1.943.388	1.943.388
Банкарски услуги	2.466.803	1.894.004
Закупнина за средства за работа	1.114.120	1.179.228
Канцелариски материјали	1.683.638	1.677.134
Останати административни трошоци	14.456.535	13.490.912
Административни трошоци	152.350.316	134.403.295

Трошоци за вработените

Трошоците за плата во Друштвото се евидентираат поделено, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци.

Обврските по основ на нето плати и придонеси на Друштвото се прикажани во вкупен износ.

	2014	2013
Нето плати	72.451.116	74.555.020
Придонеси	34.709.494	28.077.762
	107.160.611	102.632.782

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3.9 Останати осигурителни технички трошоци, намалени за реосигурување

	2013	2012
Трошоци за исплата штети од ГФ по НН возила	9.872.803	9.667.439
Противпожарен придонес	7.496.603	7.984.464
Надомест за здравствено осигурување	2.910.177	2.706.939
Надомест за Агенција за супревизија на осигурување	6.334.424	6.183.100
Трошоци за Национално биро за осигурување	2.597.213	2.410.837
Судски трошоци за регресни постапки од НБО	1.088.202	1.104.710
Останати трошоци	93.027	-
	30.392.449	30.057.489

3.10 Вредносно усогласување на побарувања по основ на премија

	2014	2013
(Ослободување)/исправка на вредноста на побарувања од осигуреници	(7.768.918)	9.567.840
Наплатено отпишано побарување	(10.259)	-
Траен отпис на побарувања од осигуреници	3.162.964	5.148.985
	(4.616.213)	14.716.825

3.11 Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2014	2013
Исправка на вредноста на останати побарувања од непосредни работи	111.546	4.164.414
Останати финансиски расходи	1.695.795	2.122.363
	1.807.341	6.286.777

3.12 Даночен расход

	2014	2013
Тековен даночен трошок (данок на добивка)	8.199.446	2.902.394
Одложен данок на добивка	-	-
	8.199.446	2.902.394

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Даночен расход (продолжува)

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен расход со билансот на успех за годините што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година:

	2014	2013
Добивка пред оданочување	44.278.314	-
Неодбитни трошоци за даночни цели	39.703.549	29.023.940
Даночна основица	83.981.863	29.023.940
намалување на даночна основа - дивиденди	56.000	-
Даночна основица со намалување	83.925.863	-
Пресметан данок на добивка	8.392.586	-
Намалување на даночна основа - набавка на фискални каси	193.140	-
Пресметан данок на добивка	8.199.446	2.902.394

Почнувајќи од 1 јануари 2009 година и во текот на 2010 Владата на Република Македонија вовеле измени и дополнувања во Законот за данок на добивка. Според тие измени основата за пресметување на данокот на добивка беше износот на непризнаени трошоци во текот на годината, додека данокот на добивка се плаќаше во моментот на дистрибуирање на добивката во форма на дивиденда до странското правно лице, домашното и странско физичко лице. Исплатата на дивиденда спрема домашни правни лица е ослободена од плаќање на данок на добивка.

Во согласност со промените во Законот за данок на добивка од почетокот на 2014, данокот на добивка се плаќа во моментот на исплата на дивиденда независно од сопственичката структура. Исто така, во согласност со МСС 12, данокот на добивка кој произлегува од плаќањето на дивиденди се смета како обврска и трошок во периодот кога дивидендата е настаната (пресметана), независно од денот на исплата на истата или периодот во кој дивидендите се исплатени.

Од 1 Август 2014 година стапи на сила нов закон за оданочување кој важи од 01 Јануари 2015 година за нето добивката за 2014, Според одредбите од новиот закон даночната основица е добивката која е генерирана во фискалната година зголемена за непризнаените расходи и намалена за признаениот приход (т.е. дивиденда веќе оданочена за обврзникот), со данок на добивка по стапка од 10%. Во согласност со овие измени данокот на добивка за годината е нула, и е пресметан одложен данок за 2014 година во извештајот за сеопфатна добивка.

Даночните органи имаат право во секое време да ги проверат документите и извештаите во рок од 5 до 10 години од датумот на поднесениот даночен извештај и може да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото не очекува последици што може да резултираат со потенцијална материјална обврска по овој основ.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

3.13 Заработка по акција

Основната заработка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2014	2013
Заработувачка која припаѓа на акционерите	36.078.868	8.513.773
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка која припаѓа на имателите на обични акции	36.078.868	8.513.773
Пондериран просечен број на обични акции	3.200	3.200
Основна заработка по акција (Денари по акција)	11.275	7.082

4. Побарувања и обврски од друштва во група - подружници, придружни друштва и заеднички контролирани ентитети

Трансакции со Гофи групација

Акционерот на Друштвото GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, SWITZERLAND, воедно е акционер и во други правни субјекти, вклучувајќи друштва и финансиски институции, кои заедно ја претставуваат “Гофи Групација”.

Состојбата на 31 декември 2014 година и трансакциите со поврзани лица во текот на годината биле како што следи:

	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
Вкупно средства	1.685.196	255.558.645	257.243.841
Побарувања	1.685.196	13.630.012	15.315.208
-Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување	166.459	580.701	747.160
-Побарувања по основ на регрес	42.426	-	42.426
-Побарувања по основ на вложувања	-	208.157	208.157
-Останати побарувања	1.476.311	12.841.154	14.317.465
Вложувања	-	231.500.000	231.500.000
-Дадени депозити	-	231.500.000	231.500.000
Вонбилансна евиденција	-	10.428.633	10.428.633
-Гаранции и други облици на емство	-	10.428.633	10.428.633
Вкупно обврски	2.172.858	11.246.004	13.418.862
Обврски	2.172.858	817.371	2.990.229
-Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и други договорени износи	-	-	-
-Обврски по основ на финансиски вложувања	-	-	-
-Останати обврски	2.172.858	817.371	2.990.229
Вонбилансна евиденција	-	10.428.633	10.428.633
-Гаранции и други облици на емство	-	10.428.633	10.428.633
Вкупно приходи	501.522	13.248.831	13.750.353
Вкупно расходи	31.019.774	41.319.929	72.339.703

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Состојбата на 31 декември 2013 година и трансакциите со поврзани лица во текот на годината биле како што следи:

	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
Вкупно средства	974.102	222.576.114	223.550.216
Побарувања	974.102	14.352.086	15.326.188
-Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување	75.156	843.836	918.992
-Побарувања по основ на регрес	93.318	-	93.318
-Побарувања по основ на вложувања	-	284.466	284.466
-Останати побарувања	805.628	13.223.784	14.029.412
Вложувања	-	198.452.100	198.452.100
-Дадени депозити	-	198.452.100	198.452.100
Вонбилансна евиденција	-	9.771.928	9.771.928
-Гаранции и други облици на емство	-	9.771.928	9.771.928
Вкупно обврски	2.316.736	10.142.551	12.459.287
Обврски	2.316.736	370.623	2.687.359
-Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и други договорени износи	-	1.664	1.664
-Обврски по основ на финансиски вложувања	-	-	-
-Останати обврски	2.316.736	368.959	2.685.695
Вонбилансна евиденција	-	9.771.928	9.771.928
-Гаранции и други облици на емство	-	9.771.928	9.771.928
Вкупно приходи	470.256	18.099.341	18.569.597
Вкупно расходи	30.736.170	41.123.679	71.859.849

Вкупните приходи реализирани со поврзаните лица во текот на 2014 година во износ од 13.750.353 Денари (2013 - 18.569.597 Денари) се однесуваат на бруто полисирана премија во тековната година. Расходите со поврзаните лица за 2014 година во износ од 72.339.703 (2013 - 71.859.849 Денари) се однесуваат во главно на трошоци за плати и надоместоци на раководните органи на Друштвото како и на трошоци за исплатени штети во тековната година.

Трансакции со Национално биро за осигурување

	2014	2013
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	15.401.490	14.941.556
Побарувања од Национално Биро за Осигурување	1.002.434	2.126.839
Обврски кон од Национално Биро за Осигурување	986.266	983.168
Приходи од вложувања	723.484	740.723
Приходи за обработка на штети	332.100	534.370
Приходи од реализирани регресни побарувања	3.293.899	3.341.609
Трошоци	13.942.795	13.193.146

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5. Податоци за коефициент на штети, коефициентот на трошоци и комбиниран коефициент на штети - по класи на осигурување

Согласно Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви издаден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија, Друштвото ги пресметува коефициентот на штети, коефициентот на трошоци и комбинираниот коефициент.

Коефициент на штети

Годишен коефициент на штета по класа на осигурување претставува сооднос меѓу настанатите штети и нето заработената премија за одредена класа на осигурување, искажан како децимален број заокружен на четири децимали. Во следната табела е прикажан коефициентот на штети за 2014 година.

Годишен коефициент на штети за период 01.01.2014-31.12.2014		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
незгода	01	107,2%	104,5%
здравствено	02	0,0%	0,0%
каска моторни возила	03	50,4%	50,4%
каска шински возила	04	0,0%	0,0%
каска воздухоплови	05	0,0%	0,0%
каска пловни објекти	06	338,2%	338,2%
карго	07	5,8%	4,7%
имот од пожар и др.опасн.	08	38,4%	62,9%
имот останато	09	25,7%	18,2%
АО (вкупно)	10	59,7%	57,4%
одговорност воздухоплови	11	0,0%	0,0%
одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	11,3%	4,1%
кредити	14	0,0%	0,0%
гаранции	15	0,0%	0,0%
финансиски загуби	16	0,0%	0,0%
правна заштита	17	0,0%	0,0%
туристичка помош	18	68,9%	68,9%
Вкупно		60,2%	55,4%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

6. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото во своето работење има регистрирано судски спорови каде што е тужено. Со оглед на неможност прецизно да се предвиди, односно утврди крајниот исход од сите нерешени или потенцијални судски спорови, раководството верува дека крајниот ефект од овие спорови нема да има материјално влијание во резултатите на Друштвото.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Пензиски планови

Друштвото нема дефинирано планови за надомести при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година. Раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во врска со надоместите при пензионирање и jubилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година.

7. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2014 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

8. Одобрување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014 (вклучувајќи ги и компаративните информации) се разгледани и одобрени од Надзорниот одбор на Друштвото на Седницата одржана на ден 26 февруари 2015 година.


Г-ѓа Марија Томеска

Претседател на Управен одбор



Г-ѓа Павлина Велкова

Директор на сектор за
сметководство